

Врз основа на член 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 105 и 106 од Законот за јавните набавки (“Службен весник на РМ” бр.27/15) и член 7 и 153 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Град Скопје” бр.8/05 и Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр.13/06 ), како и член 2 од Одлуката за распишување на Конкурс за избор на идејни решенија за грб и знаме и формирање на Комисија за спроведување на постапката за избор на грб и знаме на Општина Кисела Вода, бр. 09-2385/7 од 02.04.2015 година, („Службен гласник на Општина Кисела Вода“ бр. 4/2015), Комисијата за спроведување на постапката за утврдување на грб и знаме, распишува:

## ОГЛАС ЗА КОНКУРС БР. 11/2015

### за изработка на идејни решенија за грб и знаме на Општина Кисела Вода

#### I. ДОГОВОРЕН ОРГАН:

I.1) Податоци за договорниот орган:

I.1.1) Единствен матичен број:	
I.1.2) Назив на договорниот орган: Општина Кисела Вода	
I.1.3) Адреса на договорниот орган: Петар Делјан бр. 17, Скопје	
Град: Скопје	Поштенски код: 1000
I.1.4) Контакт телефон: 02/2785-417	
Е-пошта: <a href="mailto:javninabavki@kiselavoda.gov.mk">javninabavki@kiselavoda.gov.mk</a>	Факс: 02/2785-417
Интернет адреса: <a href="http://www.kiselavoda.gov.mk">www.kiselavoda.gov.mk</a>	

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Единица на локална самоуправа – општина

#### II. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ:

II.1) Предмет на конкурсот:

Изработка на идејни решенија за грб и знаме на Општина Кисела Вода.

II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: НЕ.

II.3) Дали конкурсот ќе се реализира од страна на група договорни органи: НЕ.

II.4) Подетален опис на конкурсот:

Конкурсот е јавен и анонимен, а право на учество имаат домашни физички и правни лица. Учесниците на конкурсот се пријавуваат под шифра. Кандидатите имаат право да се пријавуваат на конкурсот најдоцна во рок од 35 дена од денот на објавувањето на конкурсот, односно најдоцна до **12.05.2015 година до 10:00 часот**.

Изборот на идејното решение ќе го изврши Комисија за спроведување на постапката за утврдување на грб и знаме на Општина Кисела Вода со мнозинство гласови на нејзините членови и најдобрите идејни решенија ќе му ги предложи на Советот на општината со цел утврдување грб и знаме. Комисијата има право да не избере ниту еден од доставените трудови.

#### III. ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

III.1) Конкурсот за избор на идејно решение е дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги: НЕ.

III.2) Од учесниците на конкурсот се бара посебна стручна квалификација: НЕ.

III.3) Целосни и детални информации за критериумите што ќе се применуваат за избор на најдобро рангираното идејно решение

- креативност и автентичност на идејното решение за грб и знаме
- техничка издржаност и можност за реализација на решението.
- При изработка на идејни решенија за грбот и знамето на Општина Кисела Вода

потребно е да се применуваат хералдичките и вексилолошките правила за креирање на грбот односно знамето.

- Идејните решенија треба да бидат изработени со стилизиран приказ со употреба на симболи кои се инспирирани (произлегуваат) од македонската историја, традиција, културното наследство, обележјата, природните реткости, географските карактеристики како и други карактеристики на Општина Кисела Вода.

- Идејните решенија за грб и знаме се доставуваат до Советот на Општина Кисела Вода, ул. „Петар Делјан“ бр. 17 во затворени пратки под шифра со ознака за **Конкурс за грб и знаме**, најдоцна до **12.05.2015 година до 10:00 часот**.

- Податоците за авторот да бидат ставени во посебен плик со назнака **Податоци за авторот – не отварај!**

- Авторството се докажува со копија од приложените решенија и податоци за авторот.

- Идејните решенија за грб и знаме треба да бидат доставени во:

**а) печатена форма**

- изглед на идејното решение во колор, формат А-4;

- изглед на идејното решение во црно-бело, формат А-4;

**б) електронска форма**

- во векторска графика, со дефинирани бои во CMYK и RGB палета на бои.

- примерок од идејните решенија во pdf формат.

- Идејното решение за грб да биде погодно за аплицирање на плакета, меморандум, значка, гравура или друга техника на изработка на различни видови на природни и вештачки материјали.

- На идејните решенија за знамето може но, не мора да биде аплициран грбот на Општината, односно се остава слобода според креативноста на авторот да биде изразена симболичната врска помеѓу грбот и знамето.

- Идејните решенија за грб и знаме треба да имаат задолжителен текстуален опис за симболиката на грбот и знамето.

- Идејните решенија треба да се разликуваат од грбовите и знамињата на другите општини, градот Скопје, Државниот Грб и знаме на РМ како и грбовите и знамињата на Странските држави, градови, административни единици и меѓународни организации.

- Авторите заедно со идејните решенијата треба да достават Писмена изјава дека предложеното идејно решение е оригинално.

- Доколку биде исплатена наградата, а во постапката за добивање на согласност за користење на грбот и знамето, биде утврдено дека се работи за плагијат, или авторството му биде оспорено со правосилна пресуда, авторот е должен да ја врати паричната награда во целосен износ.

- Авторските права на учесниците чии решенија се прифатени за општински симболи и припаѓаат на Општина Кисела Вода и се регулираат со Авторски Договор, преку Авторска агенција.

- Идејните решенија кои не се прифатени не се враќаат на авторите.

#### **IV. АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

##### **IV.1) Услови за доставување на идејното решение**

Идејните решенија да се достават во рок од 35 дена сметано од денот на објавување на огласот, односно најдоцна до **12.05.2015 година до 10:00 часот**:

Место: Горенаведената адреса на Општина Кисела Вода

Јавно отворање на понудите: НЕ

##### **IV.2) Награди и Комисија:**

Доделување на награди: ДА.

Доколку пристигнатите идејни решенија ги задоволуваат елементите и критериумите од конкурсот, Советот на Општина Кисела Вода по предлог на Комисија за спроведување на постапката за утврдување на грб и знаме на Општина Кисела Вода, ќе додели награди за идејно решение.

Наградата за идејните решенија за грбот и знамето на Општина Кисела Вода ќе

изнесува вкупно 50.000,00 денари, односно поединечно за секој симбол по 25.000,00 денари од кои:

за идејно решение за грб:

Прва награда – 25.000 денари

за идејно решение за знаме:

Прва награда – 25.000 денари

Комисија за спроведување на постапката за утврдување на грб и знаме